

**Директор
Беким Емини**

**Заменик директор
Сами Рушиди**

Одделение за
внатрешна ревизија

Одделение за
управување со
човечки ресурси

Државен советник за услуги на
Инвеститори и пост-инвестициона поддршка
на инвеститори
(Игор Велевски)

Државен советник за промоција на извозот
и меѓународна соработка
(Дијана Тоска-позицијата во мирување)

Државен советник за правни и општи
работи, меѓународна соработка и
управување со човечки ресурси

Државен советник за маркетинг и односи со
јавност

Државен советник за финасиски прашања и
финансиска поддршка на домашните и
странските компании
(Сузана Василевска)

**Сектор за
правни работи,
општи работи и
јавни набавки**

Одделение
за општи
работи

Одделение за
правни работи
и меѓународна
соработка

Одделение
За јавни
набавки

**Сектор за
маркетинг и
односи со
јавност**

Одделение
за
маркетинг

Одделение
за односи
со јавност

**Сектор за
поддршка и
унапредува
ње на
извозни
активности**

Одделение
за
планирање,
истражува
ње и развој

Одделение за
координација,
информирање
и
комуникација

**Сектор за
услуги на
инвеститори и
пост
инвестициона
поддршка на
работењето на
инвеститорите**

Одделение за
услуги на
инвеститори

Одделение за
пост
инвестициона
поддршка на
работењето на
инвеститорите

**Сектор за финансиска
поддршка на инвестициите
(државна помош) и
контрола на извршување на
договорите**

Одделение за
спроведување на
постапка за
склучување на
договор за
доделување на
финансиска
поддршка на
инвестициите
(државна помош)

Одделение за
контрола на
извршување на
договорите за
доделување на
финансика
поддршка на
инвестиции
(односно државна
помош).

**Сектор за
финансиски
прашања**

Одделение за
буџетска
координација

Одделение за
буџетска контрола

Одделение за
сметководство и
плаќања

Сектор за правни работи, општи работи и јавни набавки

Раководител на сектор за правни работи, општи работи и јавни набавки
(Емилија Трајковска со задолжение за вршење работи и задачи)

Помошник раководител на сектор за правни работи, општи работи и јавни набавки

Одделение за општи работи

Раководител на одделение - Општи работи
(Сања Игњатовска)

Советник за општи работи и координирање на процесот на воведување на стандардите и инструментите за управување со квалитетот во Агенцијата

Советник за административни работи и поддршка на директорот и заменикот на директорот

Соработник за одржување на информатички систем

Помлад соработник - Архивско и канцелариско работење
(Шенај Џемаили)

Помлад Референт – Курир
(Амир Куртиши)

Одделение за јавни набавки

Раководител на одделение -Јавни набавки
(Наташа Стојановска)

Советник - Подготовка на постапки за јавни набавки

Виш соработник за подготовка и реализација на договори за јавни набавки

Помлад соработник - Следење на постапки за јавни набавки
(Абиљ Сулејмани)

Хигиеничар
(Розе Атанасовска,
Мазес Имери)

Возач

Техничар (ВКВ работник)
за одржување опрема

Одделение за правни работи и меѓународна соработка

Раководител на одделение за правни работи и меѓународна соработка
(Марија Стојановска со задолжение за вршење работи и задачи)

Советник - Подготовка на нормативно-правни акти
(Даниела Гркова)

Советник за превод на стручно-правни акти од македонски на албански јазик и обратно
(Наука за јазик -лингвистика) или Образование

Помлад соработник -за подготовка на материјали за седници на Управен одбор и стручна поддршка за постапување по правни работи
(Јусуф Љазум)

Помлад соработник за административно-техничка поддршка со други институции и превод на акти
(Пранвера Рашити)

Сектор за маркетинг и односи со јавност

Раководител на сектор за маркетинг и односи со јавност
(Емилија Трајковска)

Помошник раководител на сектор за маркетинг и односи со јавност

Одделение за маркетинг

Раководител на одделение - Маркетинг

Советник - Брендирање и креирање
имиџ

Советник за промотивни активности (1)

Соработник - Промотивни материјали
(Славица Ничоска Донеv)

Помлад соработник за поддршка на
маркетиншки активности (Верица
Филиповска)

Одделение за односи со јавност

Раководител на одделение за односи со
јавност (Маја Мишковска)

Советник - Односи со јавност
(Љубица Аврамова)

Советник за одржување на веб страна

Соработник - Протокол
(Фатиме Кока)

Помлад соработник – Социјални
медиуми

Сектор за поддршка и унапредување на извозни активности

Раководител на сектор за поддршка и унапредување на извозни активности
(Милица Живковска)

Помошник раководител на сектор за поддршка и унапредување на извозни активности
(Александра Ѓорѓевска)

Одделение за планирање, истражување и развој

Раководител на одделение - Планирање, истражување и развој

Советник – за истражување на извозни капацитети
(Душанка Спасовска)

Советник - Планирање и развој

Соработник за истражување на пазари
(Улпиан Бејта)

Помлад соработник - Логистичка поддршка и превод од македонски на албански и обратно

Одделение за координација, информирање и комуникација

Раководител на одделение - Координација, информирање и комуникација
(Марија Стојановска со задолжение и Раководител на одделение за правни работи и меѓународна соработка)

Советник за координација на извозни активности на регионални и глобални пазари

Виш соработник - Електронски портал и координација на стопанствениците
(Наим Етеми)

Соработник – Приоритетни сектори

Помлад Соработник –Информирање и комуникација
(Андриана Ангелеска со овластување за работа во Архива)

Сектор за услуги на инвеститори и пост-инвестициона поддршка на инвеститорите

Раководител на сектор за услуги на инвеститори и пост-инвестициона поддршка на инвеститорите

Помошник раководител на сектор за услуги на инвеститори и пост-инвестициона поддршка на инвеститорите

Одделение за услуги на инвеститори

Раководител на одделение - Услуги на инвеститори
(Марија Спасовска)

Советник - Координација на соработка меѓу потенцијалните инвеститори и домашни претпријатија

Виш соработник - Организација на работни средби и состаноци на инвеститорите
(Елена Лега)

Помлад соработник за определување на инвестициски повожности и евидентирање во базаите
(Методија Бешировски)

Помлад соработник – Иницијален контакт со потенцијални инвеститори и анализа на извештаи
(Дарко Огнаноски)

Одделение за пост-инвестициона поддршка на работењето на инвеститорите

Раководител на одделение Одделение за пост-инвестициона поддршка на работењето на инвеститорите
(Даниела Лазоска Милевска)

Советник за подготовка, спроведување на програма за грижа на инвеститорите

Советник за анализа и коперативна анализа на пост-инвестициските услови во земјата и земјите-конкуренти
(Дино Стеријевиќ)

Виш соработник за координација со институциите во земјата и компании-потенцијални соработници со инвеститорите
(Методија Диневски)

Помлад соработник за ажурирање на базаите за инвеститори
(Викторија Георгиевска)

**Сектор за финансиска поддршка на инвестициите-
државна помош и контрола на извршување на
договорите**

Раководител на сектор за финансиска поддршка на инвестициите -државна
помош и контрола на извршување на договорите
(Стефанка Стојанова)

.Помошник раководителсектор за финансиска поддршка на инвестициите-
државна помош и контрола на извршување на договорите

**Одделение за спроведување на
постапка за склучување на договор
за доделување на финансиска
поддршка на инвестициите -
државна помош**

Раководител на одделение за спроведување
на постапка за склучување на договор за
доделување на финансиска поддршка на
инвестициите - државна помош

Советник за подготовка на договори за
финансиска поддршка на инвестициии-
државна помош

Виш соработник за подготовка на договори за
подготовка на договори за финансиска
поддршка на инвестиции -државна помош
(Ненад Томевски)

Помлад соработник за подготовка на
извештаи за доделена државна помош и
финансиска поддршка на инвестициии-
државна помош
(Диана Ефремовска)

Помлад соработник за поддршка на
спроведување на постапката за финансиска
поддршка на инвестиции -државна помош

**Раководител на одделение за контрола на
извршување на договорите за доделување
на финансиска поддршка- државна помош**

Раководител на одделение за контрола на
извршување на договорите за доделување на
финансиска поддршка на инвестициии-државна
помош

Советник за контрола на условите за доделување
на финансиска поддршка на инвестиции -државна
помош
(Ахсен Шеху)

Виш соработник за подготовка на документи за
исплата на финансиска поддршка на инвестициии-
државна помош (Саша Гиноски)

Соработник за подготовка на документи за
исплата на финансиска поддршка на инвестициии-
државна помош

Помлад соработник за административна поддршка
и евиденција на доставени извештаи
(Јетмир Мемети)

Сектор за финансиски прашања

Раководител на сектор за финансиски прашања
(Христијан Ангелески)

Помошник раководител на сектор за финансиски прашања

Одделение за буџетска координација

Раководител на одделение -
Буџетска координација

Советник - Буџетско работење

Виш соработник - Буџетско
работење

Соработник – Буџетска
координација

Помлад соработник - Буџетска
координација

Одделение за буџетска контрола

Раководител на одделение -
Буџетска контрола
(Александра Крстовска)

Советник - Буџетско управување
и контрола
(Љиљана Кадинец)

Виш соработник за контролни
политики

Соработник – контролни
политики

Помлад соработник за контролни
политика

Одделение за сметководство и плаќања

Раководител на одделение –
Сметководство и плаќања
(Анета Деспотовска)

Советник - Сметководство и
анализа

Виш соработник за евиденција
на буџетско сметководство

Соработник – Ликвидатор
(Милка Пауновска)

Помлад соработник - Пресметка
на плати
(Азем Фазли со Задолжение и во
оучр)

Одделение за внатрешна ревизија

Раководител на одделение - Внатрешна ревизија
(Ридван Јаја)

Советник - Внатрешен ревизор
(Јасминка Ангеловска)

Помлад соработник – Ревизор
(Љупка Јаковлевска Ристески)

Одделение за управување со човечки ресурси

Раководител на одделение - Управување со човечки ресурси
(Лидија Пејик)

Советник за планирањ на вработување, унапредување и
мобилност
(Катерина Штерјоска Здравеска)

Виш Соработник за стручно усовршување и оценување на
вработените

Помлад соработник - Персонална евиденција
(Гултен Лимај)